



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Вторник, 28 септември 1965
Скопје
Број 34 Год. XXI

Претплата за 1965 год. изнесува 2.500 дин. Овој број член 48 дин. Жиро сметка број 802-11/1-000

343.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за користење на патнички автомобили во општествена сопственост и за начинот на располагање со општествените средства за користење на патнички автомобили („Службен весник на СРМ“ бр. 29/64), Извршниот совет донесува

УРЕДБА

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПАТНИЧКИТЕ АВТОМОБИЛИ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ ЗА СЛУЖБЕНИ ПОТРЕБИ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ДРЖАВНИ ОРГАНИ

И. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Републичките државни органи ги користат патничките автомобили во општествена сопственост за службени потреби под условите и начинот предвидени со оваа уредба.

Член 2

Под службени потреби, во смисла на оваа уредба, се подразбираат потребите на репрезентацијата на републичките државни органи, како и извршувањето на нивните службени задачи кога тие не можат да се извршат со користењето на средствата на јавниот сообраќај односно кога со користењето на патничките автомобили се обезбедува поекономично или поефикасно обавување на службените задачи.

Член 3

Работите во врска со користењето на патничките автомобили во општествена сопственост за потребите на Собранието на СРМ, Извршниот совет и републичките органи ги врши Дирекцијата за заеднички служби на републичките органи (Дирекција).

Дирекцијата може да врши услуги и за потребите на републичките тела на општествено-политичките организации.

По исклучок, Извршниот совет ќе ги определи републичките органи што можат непосредно да користат патнички автомобили во општествена сопственост сходно на одредбите од оваа уредба.

Член 4

За користење на патничките автомобили се плаќа надоместок на товар на средствата на органот што поднел барање за користење на патнички автомобил. Висината на надоместокот ја пропишува Дирекцијата, а ја потврдува Извршниот совет.

Член 5

За вршење на работите во врска со користењето на патнички автомобили за службени потреби Дирекцијата може да образува сервис или друга соодветна организациона единица.

II. КОРИСТЕЊЕ НА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ ЗА ПОТРЕБИ НА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

Член 6

Патничките автомобили за потребите на репрезентација можат да се користат исклучиво за возење на државни делегации или гости на Собранието на СРМ и Извршниот совет, како и за потребите на репрезентација на претседателите на тие органи кога користењето на патничките автомобили е сврзано со вршењето на нивните функции.

Право на користење на патнички автомобили за репрезентација имаат и другите функционери на републичките државни органи што се определени за придружба на делегациите или гостите од претходниот став.

Правото на користење на патнички автомобили за потребите на репрезентација на општествено-политичките организации и нивните функционери, го уредуваат тие организации.

Член 7

Барање за користење патнички автомобили наменети за потребите на репрезентација поднесуваат функционерите односно организацијата од член 6, наведувајќи го бројот на патничките автомобили, местото и времето каде треба да се обезбедат.

Член 8

Возачите на автомобилите наменети за потребите на репрезентација за времето додека се на должност со делегации или гости користат службена облека, што ја пропишува директорот на Дирекцијата.

III. КОРИСТЕЊЕ ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ ЗА ОСТАНАТИ СЛУЖБЕНИ ПОТРЕБИ

Член 9

Патничките автомобили за останатите службени потреби можат да се користат за извршување на службени задачи во или вон Скопје и за дежурството.

Член 10

Користењето на патнички автомобили за останати службени потреби се врши по барање на секретарот на Собранието, секретарот на Извршниот совет, старешините на републичките секретаријати, како и другите републички функционери што раководат со самостојни републички органи на управата или служби.

Барањето за користење на автомобили за службени потреби на републичките тела на општествено-политичките организации го поднесуваат овластените за тоа лица или органи на тие тела.

Член 11

Патничкиот автомобил наменет за дежурство можат да го користат функционери што ќе ги определи Извршниот совет.

Патнички автомобил наменет за дежурство можат да користат и работници во Собранието на СРМ и Извршниот совет што ќе ги определат секретарот на Собранието односно секретарот на Извршниот совет.

Патничкиот автомобил наменет за дежурство може да се користи само во град во траење до 30 минути.

Член 12

Патничките автомобили можат да се користат само со возач на Дирекцијата.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 13**

Со влегувањето во сила на оваа уредба престанува важноста на Уредбата за условите и начинот на користењето на патничките автомобили во општествена сопственост за службени потреби на републичките државни органи („Службен весник на СРМ“ бр. 1/65).

Член 14

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-1675/1

6 септември 1965 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

344.

Врз основа на член 21 од Законот за организацијата и работењето на Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65), Извршниот совет донесува

УРЕДБА**ЗА ОБРАЗУВАЊЕ СОВЕТ ЗА ИСЕЛЕНИЧКИ ПРАШАЊА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ****Член 1**

Се образува Совет за иселенички прашања на Извршниот совет.

Член 2

Советот ги проучува и дава предлози и мислења по прашањата што се однесуваат на иселениците и повратниците.

Член 3

Советот го сочинуваат претседател и 10 членови.

Член 4

Советот работи на седници и донесува заклучоци со мнозинството на гласови на своите членови.

На седниците на Советот можат да присуствуваат и да учествуваат во работата, без право на одлучување, и претставници на републички и други органи и на работни и други самоуправни организации кога се претресуваат прашања од нивниот делокруг односно интерес.

Поблиски одредби за работата на Советот ќе се пропишат со неговиот деловник.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-1180/1

21 мај 1965 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

Обласен гел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ**

Јовиќ родена Николиќ Олга од Гнилане, ул. „Маршал Тито“ бр. 116, поднесе тужба до овој суд за развод на бракот, против тужениот Јовиќ Добри-воје од Скопје, а сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот Јовиќ Добривоје, во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да ја соопшти на судот својата адреса или да се јави лично на судот.

Во противен случај ќе му биде определен старател, согласно член 46 од Законот за старателство, кој ќе го застапува по спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 865/64. (219)

Васил Љотов, од татко Спасе од Скопје, ул. 713 бр. 20, поднесе тужба за развод на бракот против тужената Вангелија Љотова, родена Миркова во село Гугово, Грција, а сега со непознато место на живеење.

Се поканува тужената Вангелија Љотова во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да ја соопшти на судот својата точна адреса или да се јави во судот. Во противен случај на тужената ќе ѝ биде определен старател, кој на расправата по спорот ќе ја застапува.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 780/65. (221)

По тужбата на Илиевска Менка од Скопје, населба 11 октомври, згр. I, стан 9, против Душан Митевски, со непознато место на живеење, за развод на бракот.

Се повикува тужениот Душан Митевски од Скопје, во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да ја соопшти на судот својата точна адреса. Во противен случај на тужениот ќе му биде определен старател кој на расправата по спорот ќе го застапува.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 480/65. (222)

ОКРУЖЕН СУД ВО ВИТОЛА

Марковиќ А. Будимир, службеник од село Секирци, општина Паракин, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против Велхер Марија од Нови Јанковци, Винковци, а сега во неизвесност. Бидејќи тужената Марија е во неизвесност и со непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави или да одреди свој застапник. Во противно на истата ќе ѝ биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Витола, П. бр. 307/65. (217)

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП

Драгица Малинова Поповска од Титов Велес, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против Милан Поповски од Штип, а сега во неизвесност.

Бидејќи адресата и местожителството на тужениот не се познати се повикува во рок од 1 месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“, да се јави или да одреди свој застапник. Во противно судот по службена должност ќе го одреди за застапник Благој Кедев, приправник при Окружниот суд во Штип, и делото ќе се разгледа во негово отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 354/65. (220)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

При Општинскиот суд во Прилеп се води постапка за докажување на загубени 4 купона од купонот бр. 10 со сериски броеви 78777 и 78774 од апоени динари 2.500 или вкупно динари 10.000, купони на ПЗФ.

Се поканува секое лице што ги има најдено или ги пронајде горенаведените купони да јави на овој суд во рок од три месеци од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во гр. Прилеп, Р. бр. 411/65. (218)

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 5, страна 17, книга I, е запишана под назив: Основно училиште „Јан Амос Коменски“ — Скопје. Дејност просветна.

Основното училиште е основано од Собранието на општината „Идадија“ — Скопје, со решението бр. 14043 од 12. VI. 1964 година.

Установата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Спасе Тодоровски, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 262/65. (578)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 6, страна 21, книга I, е запишана под назив: Установа за финансво работење на куќните совети — Титов Велес. Предмет на работењето на установата е: административно финансво работење на куќните совети.

Установата е основана од Советот на I, II, III и IV станбена заедница во Титов Велес со одлука бр. 25 од 22. III. 1965 година.

Установата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Цвета Јосифова, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 257/65. (589)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 7, страна 25, книга I, е запишана под назив: Училиште со практична обука за телекомуникации — отсек механичари — Скопје. (Сместено во бараките во „Еврејско маало“). Предмет на работењето на училиштето е: оспособување и издигање на стручни кадри за одржување на телеграфско-телефонски постројки.

Училиштето е основано од Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните бр. 03-10461/1 од 4. VIII. 1960 година.

Училиштето ќе го потпишуваат, задолжуваат, и раздолжуваат Теофиловски Јован Богољуб, директор, и Стојковски Јордан Илија, секретар, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 282/65. (663)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 8, страна 29, книга I, е запишан под назив: Партизански дом „Сандево“ во село Сандево, Скопско. Предмет на работењето на домот е: а) организирање приредби, игранки, прожектирање на филмови, одржување на предавања и друго; б) одржување на јавни приредби, семинари, академии и друго; ц) организирање спортски натпревари и друго; д) Домот ќе има свое бифе за внатрешна и надворешна употреба.

Домот е основан од Месниот одбор на ССРМ — Сандево со одлука од 17. IV. 1965 година.

Домот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Рајчевски Јордан, управник, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 304/65. (751)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 11, страна 41, книга I, е запишан под назив: Завод за унапредување на градежништвото, градежната и неметалната индустрија на СРМ — Скопје. Предмет на работењето на заводот е: дава помош и врши стручни услуги на стопанските организации, членови на Сојузната градежна комора, стручните здруженија и други установи од областа на градежништвото, како и на Сојузната градежна комора.

Заводот е основан од Сојузната градежна комора — Београд, со решението бр. 1949 од 23. VII. 1959 година.

Заводот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Стефан Арсов, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 332/65. (963)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите на ден 31. V. 1965 година, рег. бр. 2/65, книга I, е запишана под назив: Гимназија „Браќа Миладинови“ во Битола. Предмет на работењето на гимназијата е: да дава општо образование на свршените ученици на основните училишта.

Гимназијата е основана од Општинското собрание Битола, со решение бр. 4-9137 од 21. X. 1963

Гимназијата ќе ја потпишува Борис Павловски, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 2/65. (783)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите на ден 15. V. 1965 година, рег. бр. 1/65-II, е запишана под назив: Управа за комунално уредување на градежното земјиште, со седиште во Македонски Брод. Предмет на работењето на управата е:

а) уредување на градежното земјиште во подрачјето на општината;

б) одржување на чистотата во населбата Македонски Брод;

в) одржување на водоводната мрежа и канализација во подрачјето на општината;

г) одржување на патништата од четврт ред во подрачјето на општината;

д) вршење на административни, финансиски, технички и други стручни работи за сметка на куќните совети;

ѓ) вршење технички надзор над занаетчиските и другите услужни работи, што се изведуваат за сметка на куќните совети; и

е) уредување и одржување на пазариштето во Македонски Брод.

Управата е основана од Собранието на општината Македонски Брод, со решение бр. 03-1268/1 од 20. IV. 1965 година.

Управата ќе ја потпишува в. д. директорот Цветаноски С. Симе.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 1/65. (784)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 10, страна 37, книга I, е запишан под назив: Технички факултет — Скопје, ул „Раде Кончар“ бр. 16. Предмет на работењето на факултетот е: има за задача да подготвува кадри за висококвалификувани стручњаци од техничка струка и да организира и изведува научна работа. (Во склопот на факултетот постојат четири отсека: Архитектонски, Градежен, Електромашински и Технолошки).

Факултетот е основан од Владата на НР Македонија — Скопје со Уредбата за основање бр. 4348 од 17. XI. 1950 година.

Факултетот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат проф. инж. Крум Хохолчев, декан, и Перса Ст. Динова, шеф на секторот за економско-финансиски прашања, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 296/65. (859)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 14, страна 55, е запишано под назив: Факултетско земјоделско стопанство — с. Трубарево, Скопско. Предмет на работењето на стопанството е:

а) да ја дополнува теоретската настава по сточарските научни дисциплини (предмети) на земјоделско-шумарскиот факултет по пат на очигледна настава, студентски вежби, студентска пракса, демонстрации и општи опити;

б) да служи на сточарската катедра при Факултетот за научно практични опити од сите области на сточарската наука и пракса;

в) под определени услови со Правилата за организација и задачите на стопанството, да служи за наставни и опитни цели и од областа на другите научни дисциплини (предмети) што се предаваат на Факултетот;

г) да служи на сточарската катедра при Факултетот за реализација на нејзината програма во врска со наставата за усовршување и специјализација на дипломираните студенти;

д) да оспособува стручен и технички кадар за работата по сточарството во општонародните и здружните стопанства;

ѓ) да произведува селектирани расплодни грла за потребите на селското стопанство од опие видови домашни животни за чие одгледување постојат природни и стопански услови;

е) да создава, проверува и усовршува нови методи за работа во областа на зоотехниката;

ж) добиениот вишок на сточни и други производи да ги пласира на пазар за потребите на градското население.

Имотот на кој стопанството има право на управување се состои од целокупниот движен и недвижен имот што му беше доделен на управување, како стопанска установа со самостојно финансирање, со исклучок на одземените поврнини за потребите на ЈНА во Рајничани.

Стопанството е основано од Извршниот совет на НРМ, со решение број 63 од 15. VI. 1953 година.

Факултетското земјоделско стопанство ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат професорот д-р инж. Ѓорѓи Андасарски, директор, Јакимовски М. Георги, управител и раководител по сточарството, и Кајовски Алекса, шеф на сметководството.

Стопанството е конституисано на ден 2. XI. 1964 година со одлука на Работничкиот совет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 406/65. (959)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на ден 5. II. 1964 година, рег. бр. 5/64-I, е запишано под фирма: Претставништво „Интерпублик“ за СРМ, со седиште во Битола, на Заводот за внатрешна и интернационална стопанска пропаганда, публицитет и организација „Интерпублик“ — Загреб. Предмет на работењето на претставништвото е: давање на обавестувања и пропаганда дејност; вршење на други слични стопански услуги и тоа: испитување на пазариштето и јавното мислење (анализа за трошењето на стоката или потрошачите за стоката), испитувања ефикасноста на дејствувањето на пропагандните средства и слично; изработка на планови за пропаганда; издавање на стручни сведенија и листови којшто спаѓаат во основната дејност на претпријатието; креација на сите средства за стопанска пропаганда и нивна реализација врз база на креативно идејно решение; снимање-изработка на рекламни и пропагандни филмови и дијапозитиви за потребите на стопанската пропаганда и давање истите на прикажување во кината; изработка, издавање и давање во печат деловни писма, етикети, амбалажи, преслички, плакати, пропагандни проспекти, каталози, водичи, календари, како и останати средства од стопански публицитет, графика и применета уметност; експертиза на пазариштето, начин на пакување и опременување на стоката, вредноста на пропагандните средства и сл.; уредување на изложби, изведување на декорации, внатрешно уредување на разни објекти, надворешна реклама и пропагандни приредби; застапување на стопански и други организации за економска пропаганда и публицитет, странски сајмови во нашата земја и наши во странство; изработка на американски и други ретушеви и организација на фото служба; проектирање, изработка и аранжирање павилјони на сајмови и друго со исклучок на градежно проектирање, проектирање и изведување на екстериери и интериери, внатрешно уредување на работните и други простории, конгресни сали и слично; проектирање, изработка и монтажа на пеонски и други светлосни уреди, како и на сите средства што припаѓаат кон овие (со претходна градежна дозвола, доколку монтажата завлегува во градежната конструкција); огласување во весници, списанија, кина, радио и телевизиски програми; графичка, писмосликарска, личилачко-бојацинска, столарска и лимарска работи, само доколку се однесуваат на изведувањето на основната дејност на претпријатието; организација и водење надзор на договорените работи во име на инвеститорот

Претставништвото е основано од Заводот за внатрешна и интернационална стопанска пропаганда, публицитет и организација „Интерпублик“ — Загреб, а согласно со одобрението на Собранието на општината Битола бр 3-9493 од 18 XI. 1963 година.

Овластено лице за потпишување до одредената висина е: Геровац Ивица, раководител на претставништвото.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 31/64. (377)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31. VII. 1963 година, рег. бр. 74/55-III, е запишана под фирма: Продавница во село Враништа на Трговското претпријатие „Нова трговија“ од Струга. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на текстил, кратка стока и конфекција, јажарска стока, конопени и јутени производи, галантериска и базарска стока и играчки, производи од гума, каучук и пластична маса, железарска и метална стока, вештачки ѓубрива и средства за заштита на растенијата, нафтени деривати, мазира, масла и масти, сатови и изработки од племенити ме-

тали, бои, лакови и хемикалии и прибор, парфимериска и козметичка стока, стакло, порцелан и керамичка стока, канцелариски материјал, хартија, прибор за пишување, житарици и млински преработки, животни намирници и предмети за куќна потреба, деликатесни производи, производи на база шеќер и какао, алкохолни и безалкохолни пијалаци, тутунови преработки, кибрит и прибор и мешана индустриска стока.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Нова трговија“ — од Струга.

Раководител е Крстан Паскоски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 260/63 (713)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31. VII. 1963 година, рег. број 74/55-III, е запишана под фирма: Продавница во село Долна Белица на Трговското претпријатие „Нова трговија“ од Струга. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на текстил, кратка стока и конфекција, јажарска стока, конопени и јутени производи, галантериска и базарска стока и играчки, производи од гума, каучук и пластична маса, железарска и метална стока, вештачки губрива и средства за заштита на растенијата, нафтени деривати, мазира масла и масти, саати и изработки од племнети метали, бои, лакови и хемикалии и прибор, парфимериска и козметичка стока, стакло, порцелан и керамичка стока, канцелариски материјал, хартија, прибор за пишување, житарици и млински преработки, животни намирници и предмети за куќни потреби, деликатесни производи, производи на база шеќер и какао, алкохолни и безалкохолни пијалаци, тутунови преработки, кибрит и прибор и мешана индустриска стока.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Нова трговија“ од Струга.

Раководител на продавницата е Климе Зоровски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 261/63. (714)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 77, страна 221 е запишана под фирма: Претпријатие за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје — Работничко-службеничка менза во Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 130 (со посебна жиро сметка). Предмет на работењето на мензата е: вршење угостителски услуги — исхрана и продажба на безалкохолни пијалаци на членовите од фабриката.

Мензата е основана од Работничкиот совет на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Идадија — Скопје број 04-8211 од 31. III. 1964 година.

Раководител на мензата е Темелко Лазаревски.

Работничко-службеничката менза ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 182/64. (865)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 516, страна 847—848, книга III, е запишана под фирма: „Центроколонијал“ — трговско претпријатие за трговија со колонијални, прехранбени, индустриски, мешовити и други стоки — Скопје — Продавница број 23 во Скопје, населба „Козле“, ул. „КО“ бр. 1. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на колонијално-прехранбени и мешовити стоки.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на „Центроколонијал“ — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Идадија — Скопје број 04-7463 од 20. III. 1964 година.

Раководител на продавницата е Стојан Стојковски.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 291/64. (873)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. број 93, страна 373, е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Прељубиште“ од село Прељубиште, Тетовска околина — Пиљарница во село Шемшево. Предмет на работењето на пиљарницата е: снабдување со земјоделски производи и зеленчук.

Пиљарницата е основана од Задружниот совет на Земјоделската задруга „Прељубиште“ од село Прељубиште, Тетовска околина а согласно со решението на Собранието на општината Теарце бр. 03-3583 од 30. IV. 1964 г.

Раководител на пиљарницата е Ѓорѓевски Пано.

Пиљарницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 270/64. (877)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20. V. 1964 година, рег. бр. 15/63, книга I, е запишана под фирма: Работничка менза во село Гнеотино на Земјоделското сточарско стопанство „11 октомври“ од село Гнеотино. Предмет на работењето на мензата е: вршење угостителски услуги — исхрана претежно со топли јадења и точење на сите врсти пијалаци, исклучиво за своите работници и службеници.

Мензата е основана од Земјоделското сточарско стопанство „11 октомври“ од село Гнеотино.

Раководител на мензата е Ѓорѓиевски Методија, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 208/64. (923)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16. IV. 1964 година е запишана под фирма: Продавница „Безистен“, со седиште во Битола, на Трговското претпријатие на големо „Задругар“ од Битола. Предмет на работењето на продавницата е: промет на мало со текстил, куסי и плетени стоки и конфекција, галантериски и базарски стоки и играчки, јажарски стоки, каделни и јутени производи, парфимериски и козметички стоки, производи од домашни ракотворби и од уметнички занаети, дрогериски стоки, железарски и метални стоки, велосипеди, машини за шиење и прибор, технички стоки за снабдување на производните претпријатија, фотографски и оптички материјали, инструменти и друго, музички инструменти, радиоапарати, инструменти и прибор, медицински, здравствени и научни апарати, оружје, ловечки прибор и муниција, експлозивни и пиротехнички материјали, рибарски материјали и прибор, чевларски материјали и прибор, електротехнички материјали, саати и изработки од драгоцени материјали, бои, лакови, хемикалии и прибор, санитарен и инсталационен материјал, стакло, порцулан и керамички стоки, противпожарни направи, материјали и прибор, мебел, кожа, седларски стоки и прибор, обувки и производи од гума, каучук и пластични маси.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие на големо „Задругар“ — Битола.

Раководител на продавницата е Никола Спиров, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 132/64. (925)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30. V. 1964 година, е запишана под фирма: Комунална банка во Струга. Предмет на работењето на банката е: ги прибира слободните парични средства: по штедна, по жиро сметки и други сметки; дава кредити до висина на прибраните парични средства и тоа краткорочни кредити, среднорочни и долгорочни кредити на стопанските организации и општествените организации, како и установите со самостојно финансирање за обртни средства и инвестиции, краткорочни кредити за приватното занаетчиство и поделелско производство и неговото унапредување; кредити за станбена изградба и поправка на згради на станбените заедници, приватници и др., кредити за станбена и комунална изградба на Народниот одбор на општината Струга, потрошачки кредити на населението; обавување платен промет во земјата за сметка на своите комитенти; обавува по овластување на Народната банка одредени работи од платниот промет со странство; обавува благајничка служба во врска со извршувањето на буџетот на народниот одбор на општината и водење на книговодство за извршување на нејзиниот буџет; обавува работи по фондовите за комунална и станбена изградба, сите фондови на Народниот одбор на општината и други фондови на стопанските и општествените организации, кои по договор со Народната банка и се пренесуваат; финансирање на инвестиции предвидени со општествениот план на општината; издавање на гарантни писма; врши работи во врска со јавната служба што ќе ја повери Народната банка; врши одредени работи врз основа на договор и за сметка на ДОЗ и Југословенската лотарија; врши банкарски работи што со договор ќе и се отстапат на Народната банка; врши банкарски работи што и се ставаат во задача од страна на Народниот одбор на општината, како и од страна на повисоките државни органи, врши и други банкарски работи.

Комуналната банка е основана од Народниот одбор на општината Струга, со решението бр. 07-4432/1 од 28. III. 1958 година.

Овластено лице за потпишување е Јовица Климе Поповски, директор.

Со овој упис банката се смета како правно лице.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 195/64. (935)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 839, страна 1033, книга III, е запишано под фирма: Претпријатие „Машинпроммет“ од Црна Гора — Претставништво во Скопје, ул. „Гуро Стругар“ бр. 11. Предмет на работењето на претставништвото е: вршење купопродажба на стоки во рамките на одобрената дејност на работа на претпријатието.

Претставништвото е основано од Работничкиот совет на Претпријатието „Машинпроммет“ — Црна Гора, а согласно со решението на Собранието на општината Идадија — Скопје број 04-8884 од 10.IV.1964 година.

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Васковски Страхил, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 227/64. (962)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 171, страна 457, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со универзални стоки на големо и мало „Интерпроммет“ од Скопје — Стоковна кука во Горче Петров, ул. „Маршал Тито“ бр. 35. Предмет на работењето на стоквната кука е: трговија на големо и мало со сите видови на текстилна стока, разна конфекција, базарски стоки, метална галантерија, електро инсталациони и тер-

мички уреди, звучни музички апарати, разни хемикалии, мебел, стакло, порцелан, разни универзални стоки за широка потрошувачка, кожна галантерија и прибор, парфимерија и козметички стоки и детски играчки.

Стоквната кука е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие за промет со универзални стоки на големо и мало „Интерпроммет“ — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Горче Петров бр. 02-4095/1 од 10. XII. 1963 година.

Раководител на стоквната кука е Писовски Трајко Здравко.

Стоквната кука ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 342/64. (997)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 48, страна 187 е запишано следното: Земјоделска задруга „Планица“ од Кратово — Продавница во Кратово. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови зеленчук, алкохолни и безалкохолни пијалоци во шишиња, разни конзерви и риби и млечни и сувомесни производи.

Продавницата е основана од Задружниот совет на Земјоделската задруга „Планица“ од Кратово, а согласно со решението на Собранието на општината Кратово бр. 05-4506 од 10. IX. 1963 година.

Раководител на продавницата е Илиевски Киро.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 256/64. (999)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 48, страна 187, книга I, е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Планица“ од Кратово — Продавница во село Мушково. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мешана индустриска стока и тоа: текстил, куса и плетена стока и конфекција галантериска, базарска стока и играчки, јажарска стока, каделни и јутени производи, кондури, производи од гума, каучук и пластична маса, железарска и метална стока, не велосипеди, машини за шиење и прибор, земјоделски алати, вештачки губриња и средства за заштита на растенијата, не земјоделски машини, нафтени деривати, само петролеј и колумас, пчеларски материјал и прибор, парфимериска и козметичка стока, стакло, порцелан и керамичка стока, хартија и прибор за пишување и школски прибор, предмети за кукни потреби, животни намирници, производи на база шеќер и какао и деликатесни производи.

Продавницата е основана од Задружниот совет со решение на Собранието на општината Кратово број 05-3090 од 15. VI. 1964 година.

Раководител на продавницата е Глигоровски Крсто.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 258/64. (1000)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 660, страна 889, книга II, е запишано под фирма: Трговско претпријатие за промет со кожи, волна, стока и сточни производи на големо „Сток-кооп“ од Скопје — Стовариште во Скопје, ул. „117“ број 15. Предмет на работењето на стовариш-

тето е: продажба на големо на сите видови преработена кожа и пластични маси.

Стовариштето е основано од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Стококооп“ — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 7404 од 15. II. 1965 година.

Раководител на стовариштето е Борис Панчевски

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 381/64. (1003)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 171, страна 457, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со универзални стоки на големо и мало „Интерпромет“ од Скопје — Стоковна куќа „26 јули“ во Скопје, улица „Борис Кидрич“ број 63. Предмет на работењето на Стоковната куќа е: трговија на мало и големо со сите видови на текстилни стоки, разна конфекција, куси плетени и базарски стоки, метална галантерија, електрично-инсталациони и термички уреди, звучна музика, апарати и плочи, разни хемикалии, мебел, стакло, порцелан и кристал, разни универзални стоки за широка потрошувачка, кожна галантерија, прибор за чевли, парфимерија, конзметика и украси, детски играчки, велосипеди, мотоцикли и мотори.

Стоковната куќа е основана од Народниот одбор на општината Кале Скопје, со решението број 256 од 25. XII. 1962 година и решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 7260 од 20 XII. 1963 година за промена на фирмата.

Раководител на стоквната куќа е Давчев Тодор.

Стоковната куќа ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 293/64. (1005)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 320, страна 1047, книга I, е запишано под фирма: „Жеден“ — самостоен угостителски дуќан со паушална пресметка — Бифе во село Јегуновце, Тетовска околија. Предмет на работењето на бифето е: вршење угостителски услуги.

Бифето е основано од Собранието на општината Теарце со решение број 01-3743/1 од 29. IV. 1964 година.

Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Раде Миланов Неделковски, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи бр. 394/64. (1040)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 516, страна 849, книга III е запишана под фирма: „Центроколонијал“ — трговско претпријатие за трговија со колонијални, прехранбени, индустријски, мешовити и други стоки од Скопје — Продавница во село Бутел (самопослуга бр. 73). Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сите видови колонијална-прехранбена и мешана стока како и стоки потребни за домаќинството

Продавницата е основана од Работничкиот совет на „Центроколонијал“ — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 04-6700 од 12. VI. 1964 година

Раководител на продавницата е Горчевски Јован Трајан.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 383/64. (1111)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 846, страна 1071, книга III, е запишано под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Аутомобилија“ од Загреб — Стовариште во Скопје, улица „Никола Вапцаров“ бр. 41. Предмет на работењето на стовариштето е: продажба на стоки на големо и мало што спаѓаат во предметот на работа на претпријатието.

Стовариштето е основано од Работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо и мало „Аутомобилија“ — Загреб, а согласно со решението на Собранието на општината Идадија — Скопје број 04-10253 од 10. XII. 1963 година.

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Трајковски Никола, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 310/64. (1113)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 16, страна 51, е запишана под фирма: Претпријатие за промет со нафта и нафтени деривати „Југопетрол“ од Скопје — Продавница — пумпна станица во Куманово број 112. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на нафта и нафтени деривати.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Претпријатието за промет со нафта и нафтени деривати „Југопетрол“ — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Куманово број 04-14512/1 од 16. VII. 1964 година.

Раководител на продавницата е Марковски Драган.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 243/64. (1170)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 139, страна 377, е запишана под фирма: Новинско-издавачко претпријатие „Народна задруга“ — Скопје — Продавница во Скопје, ул. „Гоце Делчев“ бр. 6. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на книжарски материјали и стручна литература од областа на земјоделството.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Новинско-издавачкото претпријатие „Народна задруга“ — Скопје, а согласно со решението на Народниот одбор на град Скопје — Совет за стопанство број 13459 од 8. VIII. 1953 година.

Раководител на продавницата е Боро Спасовски.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 426/64. (1173)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 418, страна 439, книга II, е запишан под фирма: Земјоделски комбинат „Повардарие“ од Неготино — Трговски дуќан — пиљара во Неготино, ул. „Маршал Тито“. Предмет на работењето на дуќанот е: продажба на сите видови земјоделски, суво-месни, конзервирани производи, како и сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци во запечатени шишиња и течење наливно на вино и ракија.

Дуканот е основан од Работничкиот совет на Земјоделскиот комбинат „Повардарие“ — Неготино, а согласно со решението на Собранието на општината Неготино број 04-1451/1 од 24. VII. 1964 година.

Раководител на дуканот е Попова Доши Милка. Трговскиот дукан — пиљара ќе го потпишува, задолжува и раздолжува комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 440/64. (1179)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуканите, рег. број 259, страна 429-430, книга III, е запишано под фирма: Угостителско претпријатие „Меркез“ од Скопје — Киоск бр. 9 во Скопје, ул. „376“ (карши самопослугата во Топоана). Предмет на работењето на киоскот е: продажба на производи од скара, точење на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалаци, пиво и сите врсти на сокови.

Киоскот е основан од Работничкиот совет на Угостителското претпријатие „Меркез“ — Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 8058 од 8. VII. 1964 година.

Раководител на киоскот е Стојан Трајковски.

Киоскот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 477/64. (1188)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуканите, рег. број 259, страна 429-430, книга III, е запишан под фирма: Угостителско претпријатие „Меркез“ од Скопје — Киоск бр. 10 во Скопје, ул. „362“ бр. 4 (Тетовска Трошарина). Предмет на работењето на киоскот е: продажба на производи од скара, точење на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалаци, пиво и сите врсти сокови.

Киоскот е основан од Работничкиот совет на Угостителското претпријатие „Меркез“ од Скопје, а согласно со решението на Собранието на општината Кале — Скопје број 04-8059 од 8. VII. 1964 година.

Раководител на киоскот е Стојан Трајковски.

Киоскот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 476/64. (1189)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуканите, рег. број 849, страна 1107, книга III, е запишана под фирма: „Пелагонија“ — земјоделско-индустриски комбинат од Битола — Откупна станица во село Маџари, Скопска околина. Предмет на работењето на откупната станица е: откуп на шеќерна репка, снабдување производителите по фабрична цена со шеќер и резанци, како и сточна храна и организација на производството на шеќерната репка.

Откупната станица е основана од Собранието на општината Битола, со решението број 3-6002 од 15. VII. 1963 година, а со фузија на Фабриката за шеќер — Битола, Земјоделското стопанство „Пелагонија“ — село Логоварди, и Земјоделското стопанство „Радобор“ од село Радобор во Земјоделско-индустриски комбинат „Пелагонија“ — Битола

Откупната станица ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, Владимир Петар Чернех, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 451/64. (1190)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Откупни листи за стока бр. 7160 од 2. VIII. 1965 на 105.000 динари и бр. 816 од 9. VIII. 1965 на 117.500 динари, издадени од Земјоделската задруга „Ударник“ — с. Крилатица, Кратовско, на име Ване Горгиев од село Туралево, Кратово. (4293)

Уверение за отпуст од државјанство на СФРЈ бр. 18151/63, издадено од РСВР — Скопје на име Алија Назифов Броња и сопругата му Зинета, обајцата од село Јакреново, Крушево. (4238)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Титов Велес на име Веса П. Андонова, Скопје. (1905)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бранко Д. Симоновски, Скопје. (1906)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ханифе С. Даци, Скопје. (1907)

Здравствена легитимација бр. 276264, издадена од ЗСО — Скопје на име Мирјана Николска, Скопје. (1908)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Вела Бајрам, Скопје. (1909)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Донка Динева, Скопје. (1910)

Работна книшка бр. 419163, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Апостол Таневски, Скопје. (1911)

Свидетелство бр. 2953 од 24. XI. 1951 година, за положен стручен испит за ложач на котловски постројки, издадено од Стопански совет на НРМ, Инспекција за парни котли во Скопје на име Никола А Илиев, ул. „Г. Радомир“ бр. 10, Битола. (1912)

Здравствена легитимација бр. 40917, издадена од ОЗСО — Штип на име Косто Николов, ул. „Пиринска“ бр. 6, Штип. (1337)

Воена книшка издадена од ВП 2399 — Карловач на име Владо Ристо Стојчевски, с. Доленци, Демир Хисар. (1339)

Воена книшка издадена од Штабот на 29 бригада на име Милан Ангел Сековски, с. Канатларци, Прилеп. (1340)

Ученичка книшка на име Коста Ристоски, с. Крушевица, Прилеп. (1341)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Коста Ристевски, с. Крушевица, Прилеп. (1341a)

Воена книшка издадена од 1956 година на име Стеван Неданоски, с. Витолиште, Прилеп. (1342)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „Добре Јованоски“ — Прилеп на име Никола Велески, ул. „Мице Козар“ бр. 101, Прилеп. (1343)

Здравствена легитимација бр. 17571, издадена од ЗСО — Филијала — Кр. Паланка на име Ристимка Н. Димитрова, с. Добровица, Кр. Паланка. (1344)

Здравствена легитимација бр. 5638 на име Елена Бунцеска, с. Д. Велица, Струга. (1345)

Здравствена легитимација бр. 25129, издадена од ЗСО — Неготино на име Јоше Стевановски, Неготино. (1346)

Работна книшка бр. 343507, издадена од Неготино на име Петре Крстев, Неготино. (1347)

Здравствена легитимација бр. 24556, издадена од ЗСО — Неготино на име Димче Б. Андонов, Неготино. (1348)

Здравствена легитимација бр. 46040/849, издадена од КЗСО — Гостивар на име Донка Ристеска, с. Леуново, Гостивар. (1349)

Здравствена легитимација бр. 35240, издадена од ЗСО — Гостивар на име Неџат Јакупи, ул. „ЈНА“ бр. 32, Гостивар. (1350)

Воена книшка издадена од Воениот отсек Гостивар на име Шабан Рустем Бектеши, с. Речане, Гостивар. (1351)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Назми Хакику, с. Пирок, Тетово. (1354)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 4482/1197, издадена од ЗСО — Тетово на име Ља-тиф Османи, с. Џепчиште, Тетово. (1355)

Здравствена легитимација бр. 77777, издадена од Филијала — Бања Лука на име Недељко Сариќ, Кочани. (1356)

Здравствена легитимација бр. 45, издадена од ЗСО — Филијала — Кочани на име Јорданка Благојева Веселинова, ул. „Коле Неделков“ бр. 10, Кочани. (1357)

Возачка дозвола бр. 1290, издадена од СУП — Панчево на име Милорад Благојевски, Г. П. „Хидротехника“, с. Калиманци, Винаца. (1358)

Здравствена легитимација бр. 2678 на име Верица Димитрова Иванова, ул. „Ленинска“ бр. 7, Винаца. (1359)

Здравствена легитимација бр. 4083 на име Блашка Алексова, с. Калмиште, Пробиштип. (1360)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Џеват Јонуз, Скопје. (1361)

Оружен лист бр. 2025, издаден од СВР — Скопје на име Даут Адемагиќ, Скопје. (1362)

Работна книшка бр. 388/58 на име Исмет Мустафоски, Скопје. (1363)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ружа Трајковска, Скопје. (1364)

Работна книшка на име Сулејман Ајдар Ајдари, Скопје. (1365)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сулејман Ајдар Ајдари, Скопје. (1366)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милан В. Арсов, Скопје. (1367)

Здравствена легитимација бр. 358925, издадена од ЗСО — Скопје на име Давинка Станческа, Скопје. (1368)

Воена книшка издадена од Загреб на име Рушан Рамиза Мусли, Скопје. (1369)

Индекс бр. 5591, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Фимка Илиевска, Скопје. (1370)

Здравствена легитимација на име Душан Веновски, с. Градско, Т. Велес. (1371)

Работна книшка рег. бр. 5903 на име Љупчо Мискарровски, ул. „Димитар Туцовиќ“ бр. 52, Битола. (1372)

Свидетелство за завршено IV одделение, бр. 801, издадено од училиштето „Мирче Ацев“ с. Перово на име Перо Г. Јаневски, с. Кутлибег Куманово. (1373)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1170, издадена од КЗСО — Куманово на име Мирка Гаврилова Илијева, с. Сакулица, Кратово. (1374)

Земјоделска здравствена легитимација на име Тодос Б. Златанов, с. Куклица, Кратово. (1375)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Ресен на име Лилјана Ѓорѓиевска, ул. „Борис Кидрич“ — Ресен. (1376)

Работна книшка бр. 2903 на име Ремзи Дервиши, с. Ливада, Струга. (1377)

Здравствена легитимација бр. 20566, издадена од ЗСО — Т. Велес на име Роза Костова, ул. „Браќа Поп Јорданови“ бр. 65, Т. Велес. (1378)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Т. Велес на име Александар П. Танчев, ул. „Ордан Цинот“ бр. 88, Т. Велес. (1379)

Здравствена легитимација бр. 56543, издадена од ЗСО — Гостивар на име Мехмед Асани, с. Падлиште, Гостивар. (1380)

Здравствена легитимација бр. 7438, издадена од КЗСО — Гостивар на име Ангџа Јанакиеска, с. Галате, Гостивар. (1381)

Здравствена легитимација бр. 2486, издадена од КЗСО — Филијала — Берово на име Петар Ѓорѓиев Христовски, с. Џрник, Берово. (1382)

Земјоделска здравствена легитимација на име Адем Ремзије, с. Џепчиште, Тетово. (1383)

Здравствена легитимација на име Стојко Милутинов Стојкоски, с. Косово, Кичево. (1384)

Здравствена легитимација бр. 6, издадена од ЗСО — Кочани на име Димитар Томов Вангелов, ул. „Орце Николов“ бр. 1, Кочани. (1385)

Воена книшка издадена од Славонска Пожега на име Реџеп Асан Мустафов, с. Трсино, Винаца. (1386)

Здравствена легитимација бр. 5252 на име Кадри Ѓорѓиева Андова, с. Уларци, Кочани. (1387)

Воена книшка издадена од Стари Бечеј на име Србољуб Бурчевски, Скопје. (1388)

Воена книшка издадена од Невесиње на име Томе Н. Недановски, Скопје. (1389)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Моме Давитковски, Скопје. (1390)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Назиф Хусеин, Скопје. (1391)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ештреф Демиров, Скопје. (1392)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Василка В. Христова, Скопје. (1393)

Работна книшка бр. 36206/55, издадена од Скопје на име Аргида Андреевска, Скопје. (1394)

Здравствена легитимација бр. 28866, издадена од КЗСО — Филијала — Гевгелија на име Ангел Д. Дилберовски, Скопје. (1395)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Магбира Демирова, Скопје. (1396)

Воена книшка издадена од Осиек на име Стојадин Трајковиќ, Скопје. (1397)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Земун на име Вера и Александар Краевски, Скопје. (1398)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Назми Б. Реџеми, Скопје. (1399)

Здравствена легитимација бр. 17726, издадена од КЗСО — Т. Велес на име Фика Алиовска, с. Градско, Т. Велес. (1400)

Здравствена легитимација бр. 32681, издадена од ЗСО — Скопје на име Ратка Павлова, Скопје. (1401)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Кадри Е. Јакуп, Скопје. (1402)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Тетово на име Петар Јовановски, Скопје. (1403)

Работна книшка издадена од Скопје на име Рабија Џеладин, Скопје. (1404)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кр. Паланка на име Никола Јакимовски, Скопје. (1405)

Диплома за КВ чевлар бр. 265/1. VI. 1957 година, издадена од Собранието на општината Кале — Скопје на име Рамадан Беќир, Скопје. (1406)

Здравствена легитимација бр. 260803, издадена од ЗСО — Скопје на име Живко Рајчевски, с. Глуво, Скопје. (1407)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гевгелија на име Павлина А. Ичева, с. Богданци, Гевгелија. (1408)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гостивар на име Ранчо Х. Божинов, Скопје. (1409)

Работна книшка бр. 19176, издадена од Битола на име Вангелица Пандова, ул. „Мукос“ бр. 40, Битола. (1410)

Здравствена легитимација бр. 54835 на име Славко Велески, с. Обршани, Прилеп. (1411)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Џевдет Јашаровски, ул. „Коле Неделков“ бр. 9а, Куманово. (1412)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Трајко Крстевски, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 35, Куманово. (1413)

Работна книшка бр. 15480 на име Љубе И. Грбев, ул. „Стојан Буридон“ бр. 1, Титов Велес. (1414)

Здравствена легитимација на име Илче Васил Илиевски, ул. „Киро Чучук“ бр. 25, Т. Велес. (1415)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Кавадарци на име Велика Блажова Јованова, Долни Дисан, Кавадарци. (1416)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 3714 на име Сава Кабранова, с. Ресава, Кавадарци. (1417)

Здравствена легитимација бр. 60745, издадена од КЗСО — Гостивар на име Мурадије Абдулариова Мустафи, с. Врапчиште, Гостивар. (1418)

Здравствена легитимација на име Војко А. Андреевски, с. Беловиште, Гостивар. (1419)

Ученичка книшка на име Мирослав Дишовски, с. Жилче, Тетово. (1420)

Здравствена легитимација бр. 24802 на име Стеван Цветков Алексов, с. Црнилиште, Св. Николе. (1421)

Здравствена легитимација на име Насте Цветковски, с. Д. Лисиче, Скопје. (1422)

Здравствена легитимација на име Боне Гартовски, с. Булачани, Скопје. (1423)

Здравствена легитимација на име Стојанче Б. Триковски, Скопје. (1424)

Здравствена легитимација бр. 34840 на име Јован Г. Вељановски, с. Крушејца, Прилеп. (1425)

Влошка за здравствена легитимација бр. 230340, издадена од ЗСО — Скопје на име Алие Мифтар, Скопје. (1426)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Пајазит Пајазити, Скопје. (1427)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Београд на име Фехим Имровски, Скопје. (1428)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Радеслав Тодев Донев, Скопје. (1429)

Влошка за здравствена легитимација бр. 192974, издадена од ЗСО — Скопје на име Иванка Солева, Скопје. (1430)

Земјоделски здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Браим и Емин Ибрахими, Скопје. (1431)

Воена книшка издадена од В. П. 7964/11 Марбор на име Авзи Билаловски, Скопје. (1432)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Татјана П. Јованова, Скопје. (1433)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Г. Петров на име Димитрије Н. Поповски, с. Вучидол, Скопје. (1434)

Здравствена легитимација бр. 17015, издадена од ЗСО — Призрен на име Младен Жориќ, Скопје. (1435)

Работна книшка издадена од општина Кале — Скопје на име Бануш Шакир, Скопје. (1436)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шукрија Зекировиќ, Скопје. (1437)

Здравствена легитимација бр. 10074, издадена од КЗСО — Кр. Каланка на име Стојчо Тодосов Марковски, с. Дур. Река, Кр. Паланка. (1438)

Здравствена легитимација бр. 6902/2761, издадена од КЗСО — Филијала — Кичево на име Ѓувеза Трпева Божиноска, с. Брезница, Македонски Брод. (1439)

Здравствена легитимација бр. 20554 на име Раде Неделковски, с. Јанчиште, Тетово. (1440)

Воена книшка на име Киро Илија Ивановски, с. Иловица, Струмица. (1441)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1934, издадена од КЗСО — Филијала — Радовиш на име Лена Спасова Манева, с. Сулдури, Радовиш. (1442)

Работна книшка бр. 198252, издадена од Скопје на име Зејнил Ф. Пашаниќ, с. Д. Коњари, Скопје. (1443)

Свидетелство од VIII одделение, издадено през 1963/64 година на име Зекир Садри Имеров, с. Драчево, Скопје. (1444)

Дозвола за носење оружје рег. бр. I/629, издадена од Собранието на општината Битола на име Митре Г. Ефтимовски, ул. „8“ бр. 34, Битола. (1445)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Димитрија М. Димитриевиќ, ул. „Горче Петров“, Прилеп. (1446)

Здравствена легитимација бр. 24821, издадена од КЗСО — Куманово на име Свилана Војова Златанова, с. Горни Стубол, Пробиштип. (1447)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Сефедин Сабединовски, ул. „Капраорман“ бр. 2, Куманово. (1448)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Куманово на име Радмила Г. Младеновска, ул. „ЈНА“ бр. 1, Куманово. (1449)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Љубомир Арсиќ, с. Љубодраг, Куманово. (1450)

Работна книшка издадена од Бирото за посредување на трудот — Београд на име Шефкет Риза Хани, с. Велешта, Струга. (1451)

Здравствена легитимација на име Јанче Николовски, с. Вишни, Струга. (1452)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 8915, издадена од ЗСО — Струга на име Амди Хани, с. Велешта, Струга. (1453)

Земјоделска здравствена легитимација на име Фруса Миалова Недева, с. Возарци, Кавадарци. (1454)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од школата „Стојан Бурчев“ с. Иванковци на име Дончо Мл. Бојковски, с. Иванковци, Т. Велес. (1455)

Работна книшка бр. 2448, издадена од Неготино на име Димитрие Атанас Фармаки, Неготино. (1456)

Здравствена легитимација бр. 22142/4075 на име Земиље Сабедин Алилова, с. Брест, Скопје. (1457)

Здравствена легитимација на име Спасе Деспотовски, с. Ракотинци, Скопје. (1458)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зелькуфљи Зенуни, Скопје. (1459)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Симка Маринковиќ, Скопје. (1460)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Крум Н. Тошев, Скопје. (1461)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Абдурахман З. Мифтари, Скопје. (1462)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Кемал и Нехат Неципови, Скопје. (1463)

Здравствена легитимација бр. 270003, издадена од ЗСО — Скопје на име Љуба Н. Соколовска, Скопје. (1464)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милан Тр. Крстевски, Горче Петров. (1465)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Алеко Калабаков, Скопје. (1466)

Здравствена легитимација бр. 13117, издадена од ЗСО — Прилеп на име Елисавета Бајрактарова, Скопје. (1467)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зија Азис Криванев, Скопје. (1468)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бранко Д. Димевски, Скопје. (1469)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јусуф Бајо, Скопје. (1470)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Алија и Ибадет Бајрам, Скопје. (1471)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Александар Давидовски, Скопје. (1472)

Здравствена легитимација бр. 295203, издадена од ЗСО — Скопје на име Божидар Мирочевиќ, Скопје. (1473)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рамадан Мустафов, Скопје. (1474)

Здравствена легитимација бр. 259296, издадена од ЗСО — Скопје на име Игњат Андреевски, Скопје. (1475)

Воена книшка издадена од ВП 8511 — Тетово на име Горѓија Тодор Ристевски, с. Света, Демир Хисар. (1476)

Работна книшка бр. 5986/59, серија бр. Е162287, издадена од Собранието на општината Куманово на име Момчило В. Јовановски, ул. „М. Пијаде“ бр. 83, Куманово. (1477)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Куманово на име Рамие Мемиши, ул. „Карл Маркс“ бр. 17, Куманово. (1478)

Воена книшка издадена од ВП 5938 — Марибор на име Рафиз Шабана Шабани, с. Слупчане, Куманово. (1479)

Воена книшка на име Ракип Канијов Шерифоски, с. Лисичани, Кичево. (1480)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 4523/214 на име Вељанка Личовска, с. Цер, Кичево. (1481)

Здравствена легитимација бр. 32224, издадена од КЗСО — Гостивар на име Музакете Идризи с. Форино, Гостивар. (1482)

Здравствени легитимации на име Амди и Шукрије Алију, ул. „Ново Село“ бр. 59, Тетово. (1483)

Книшка за завршено VI одделение на име Ефра Трпеска, с. Здуње, Гостивар. (1484)

Работна книшка бр. 493/6, издадена од Пробиштип на име Симеон Ст. Миланов, с. Куково, Пробиштип. (1485)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Димитар Горгиев, Скопје. (1486)

Воена книшка издадена од Штип на име Љубомир Георгиев, Скопје. (1487)

Здравствена легитимација бр. 31734, издадена од ЗСО — Скопје на име Александар Јаниќ, Скопје. (1488)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Св. Николе на име Лилјана Димитрова, Скопје. (1489)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Урошевца на име Мемет Бајрами, Скопје. (1490)

Работна книшка рег. бр. 3999, серија бр. 322568, издадена од Прилеп на име Елена Бошкова Бучевска, с. Тополчани, Прилеп. (1491)

Свидетелство бр. 138, издадено од Осмолегката „Кирил и Методи“ — Македонски Брод на име Боровој Јорданов Пејоски, с. Требино, Македонски Брод. (1492)

Здравствена легитимација бр. 5978, издадена од КЗСО — Гевгелија на име Драгана Дукова, с. Негорци, Гевгелија. (1493)

Здравствена легитимација бр. 5306, издадена од КЗСО — Филијала — Гевгелија на име Тодор Ангелков, с. Прдејца, Гевгелија. (1494)

Режи карта бр. 965980, издадена од Т. Велес на име Светислав Мартинов, ул. „К. Методи“ бр. 43, Титов Велес. (1495)

Здравствена легитимација на име Павле Кост Младенов, с. Манастирец, Кавадарци. (1496)

Здравствена легитимација бр. 7776 на име Лидија Јовчевска, с. Брвеница, Тетово. (1497)

Здравствена легитимација бр. 14867, издадена од ЗСО — Тетово на име Јорданка Стриеноска, ул. „Гоце Делчев“ бр. 103, Тетово. (1498)

Здравствена легитимација бр. 12137/2850 на име Спирос Настоски, с. Дол. Палчиште, Тетово. (1499)

Здравствена легитимација бр. 208, на име Бранко Кожовски, ул. „Брегалиница“ бр. 31, Штип. (1500)

Здравствена легитимација бр. 5268 на име Цвета П. Маневска, с. Тработивиште, Штип. (1501)

Здравствена легитимација бр. 7169 на име Деса Љупчова Ковачева, ул. „Ана Поцкова“ бр. 31, Радовиш. (1502)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Дисворан Зекиров, Скопје. (1503)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Радмила Митрова, Скопје. (1504)

Здравствена легитимација бр. 182221 на име Борис Бутески, Скопје. (1505)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бајрам С. Сефер, Скопје. (1506)

Здравствена легитимација на име Костадинка Р. Бошеска, Скопје. (1507)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Горче Петров на име Мустафа Х. Мустафа, Скопје. (1508)

Работна книшка бр. 40/15 на име Драган Трајковски, Скопје. (1509)

Работна книшка бр. 4605/53 на име Вулгараки Захарија, Скопје. (1510)

Работна книшка бр. 43383/57 на име Иван Ангелов, Скопје. (1511)

Работна книшка бр. 4509 на име Вангел Јанкуловски, Скопје. (1512)

Работна книшка бр. 43899/57 на име Видосава Трајкова, Скопје. (1513)

Работна книшка бр. 15154 на име Менка Николова, Скопје. (1514)

Работна книшка бр. 3019 на име Гаврил Каевски, Скопје. (1515)

Работна книшка на име Борјанка Кнежевик, Скопје. (1516)

Работна книшка на име Ристо Хаџи Кимов, Скопје. (1517)

Работна книшка на име Костадин Курчиев, Скопје. (1518)

Работна книшка издадена од Скопје на име Шукри Махмут, Скопје. (1519)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јашар Ајрула, Скопје. (1520)

Здравствена легитимација бр. 2223 на име Јоце Горги Наумовски, с. Д. Агларци, Битола. (1521)

Работна книшка бр. 2536 на име Кемал Мефаилов, ул. „Јордан Пиперка“ бр. 1а, Битола. (1522)

Работна книшка бр. 24586 на име Трајан Влажевски, ул. „Охридска“ бр. 233, Битола. (1523)

Дозвола за држење на оружје рег. бр. 142, издадена од СВР — Куманово на име Поцко Горгиевски, с. Огут, Кр. Паланка. (1524)

Работна книшка рег. бр. 1200/60, серија бр. 317214 на име Радивој Темелков Симјаноски, с. Црешиново, М. Брод. (1525)

Здравствена легитимација бр. 3700 на име Жана Вачо Дучкова, ул. „Ј. Јосифовски“ бр. 27, Гевгелија. (1526)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Гевгелија на име Васил Еф. Минов, с. Богданци, Гевгелија. (1527)

Здравствена легитимација бр. 17410 на име Предраг Шешлија, ул. „Христо Ботев“ бр. 43, Т. Велес. (1528)

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 4960, серија бр. 0176072 издадена од СВР — Тетово на име Драгољуб Лазар Хаџи-Илиќ, ул. „Цв. Димов“ бр. 57, Тетово. (1443)

Лична карта рег. бр. 23238, серија бр. 0719948 на име Данил Петруш Радически, с. Валиндол, Гостивар. (1444)

Лична карта рег. бр. 52826, серија бр. 0137816 издадена од СВР — Битола на име Владимир Алексов Валкановски, с. Беранци, Битола. (1445)

Лична карта рег. бр. 1524, серија бр. 0446814 на име Цветан Вангелов Василевски, с. Пресил, Крушево. (1446)

Лична карта рег. бр. 904, серија бр. 0243914 издадена од СВР — Охрид на име Божана Владо Кацарева, ул. „К. Абрашевиќ“ бр. 7, Охрид. (1447)

Лична карта рег. бр. 22759, серија бр. 0176788 издадена од СВР — Охрид на име Ристо Н. Болозовски, с. Крани, Ресен. (1448)

Лична карта рег. бр. 12619, серија бр. 0353129 издадена од СВР — Титов Велес на име Александар Никола Зафировски, ул. „Београдска“ бр. 28, Титов Велес. (1449)

Лична карта рег. бр. 1936, серија бр. 026063 издадена од СВР — Титов Велес на име Јана Димитар Терезиева, с. Градско, Титоввелешко. (1450)

Лична карта рег. бр. 1183, серија бр. 0274795 издадена од СВР — Тетово на име Феим Абдула Емини, с. Лисец, Тетово. (1450)

Лична карта рег. бр. 4724, серија бр. 0667183 издадена од СВР — Тетово на име Гело Наум Петровски, с. Старо Село, Тетово. (1451)

Лична карта рег. бр. 4381, серија бр. 0787548 издадена од СВР — Тетово на име Исмет Ејуп Мурсели, ул. „Б. Кидрич“ бр. 48, Тетово. (1452)

Лична карта рег. бр. 44134, серија бр. 0799368 издадена од СВР — Тетово на име Мамут Т. Це-маили, с. Вејце, Тетово. (1453)

Лична карта рег. бр. 3077, серија бр. 0177581 на име Кашиф Зурап Есати, с. Синичане, Тетово.

Лична карта рег. бр. 2538, серија бр. 0291418 издадена од СВР — Штип на име Грозда Глигор (Маркова) Спасова, ул. „Васил Догандиски“ бр. 24, Штип. (1455)

Лична карта рег. бр. 1530, серија бр. 0394049 издадена од СВР — Св. Николе на име Наталија Тодор (Мите) Миткова, с. Богословец, Св. Николе.

Лична карта рег. бр. 2864, серија бр. 0157391 издадена од СВР — Делчево на име Зуица Никифор Петкова, с. Бигла, Делчево. (1457)

Лична карта рег. бр. 1331, серија бр. 0425841 на име Јордан Герасим Иванов, с. Блатец, Винаица.

Лична карта рег. бр. 8258, серија бр. 0622422 издадена од СВР — Скопје на име Марија Никола Алексијева, Скопје. (951)

Лична карта рег. бр. 81586, серија бр. 0057536 издадена од СВР — Скопје на име Ваит Сали Алиевски, Скопје. (952)

Лична карта рег. бр. 115005, серија бр. 0517282 издадена од СВР — Скопје на име Сејфула Шемши Бислими, Скопје. (953)

Лична карта рег. бр. 115574, серија бр. 0471740 издадена од СВР — Скопје на име Симеон Благоја Јелковски. (954)

Лична карта рег. бр. 80447, серија бр. 0053159 издадена од СВР — Скопје на име Стојан Тодор Говедаров, Скопје. (955)

Лична карта рег. бр. 115179, серија бр. 0468260 издадена од СВР — Скопје на име Лазар Стојан Георгиевски, Скопје. (956)

Лична карта рег. бр. 56816, серија бр. 0437130 издадена од СВР — Скопје на име Назми Насуф Демир, Скопје. (957)

Лична карта рег. бр. 97768, серија бр. 0200623 издадена од СВР — Скопје на име Јован Петре Димовски, Скопје. (958)

Лична карта рег. бр. 2109, серија бр. 0467881 издадена од СВР — Скопје на име Дестан Ариф Дестани, Скопје. (959)

Лична карта рег. бр. 59710, серија бр. 0046764 издадена од СВР — Скопје на име Мица Иван Димитрова, Скопје. (960)

Лична карта рег. бр. 88617, серија бр. 0630374 издадена од СВР — Скопје на име Сали Аљуз Иљаз, Скопје. (961)

Лична карта рег. бр. 125229, серија бр. 0517095 издадена од СВР — Скопје на име Благоја Мите Колев, Скопје. (962)

Лична карта рег. бр. 1854, серија бр. 0438977 издадена од СВР — Скопје на име Томислав Спасо Неделковски, Скопје. (963)

Лична карта рег. бр. 27375, серија бр. 0627564 издадена од СВР — Скопје на име Кузман Димитар Несторовски, Скопје. (964)

Лична карта рег. бр. 188, серија бр. 0572298 издадена од СВР — Скопје на име Никола Блаже Ристовски, Скопје. (965)

Лична карта рег. бр. 122396, серија бр. 0471052 издадена од СВР — Скопје на име Боровој Јордан Спасовски, Скопје. (966)

Лична карта рег. бр. 3191, серија бр. 0020219 издадена од СВР — Скопје на име Спиро Мате Сте-ровски, Скопје. (967)

Лична карта рег. бр. 84147, серија бр. 0051708 издадена од СВР — Скопје на име Сијка Апостол Стојанова, Скопје. (968)

Лична карта рег. бр. 66902, серија бр. 0260450 издадена од СВР — Скопје на име Душан Ристо Сарчевски, Скопје. (969)

Лична карта рег. бр. 129685, серија бр. 0469680 издадена од СВР — Скопје на име Славко Димко Спасовски, Скопје. (970)

Лична карта рег. бр. 141120, серија бр. 0770054 издадена од СВР — Скопје на име Димитрија Ми-лош Трајковски, Скопје. (971)

Лична карта рег. бр. 154, серија бр. 0524748 из-дадена од СВР — Скопје на име Најдан Стојан Трајковски, Скопје. (972)

Лична карта рег. бр. 39175, серија бр. 0034560 издадена од СВР — Скопје на име Славе Киро Цветков, Скопје. (973)

Лична карта рег. бр. 133566, серија бр. 0523660 издадена од СВР — Скопје на име Љубица Сера-фим Христова, Скопје. (974)

Лична карта рег. бр. 93055, серија бр. 0180087 издадена од СВР — Скопје на име Нури Идриз Хазир, Скопје. (975)

Лична карта рег. бр. 9898, серија бр. 0585908, издадена од СВР — Скопје на име Санде Стојан Анчевски, Скопје. (976)

Лична карта рег. бр. 112791, серија бр. 0440403 издадена од СВР — Скопје на име Нијази Хаси Билали, Скопје. (977)

Лична карта рег. бр. 143297, серија бр. 0180071 издадена од СВР — Скопје на име Киро Јовче Вел-ковски, Скопје. (978)

Лична карта рег. бр. 37857, серија бр. 0035333 издадена од СВР — Скопје на име Михаил Васил Даскаловски, Скопје. (979)

Лична карта рег. бр. 114490, серија бр. 0255303 издадена од СВР — Скопје на име Верка Трпе Горѓиевска, Скопје. (980)

Лична карта рег. бр. 10406, серија бр. 0586416 издадена од СВР — Скопје на име Шефика Усеин Есадова, Скопје. (981)

Лична карта рег. бр. 98201, серија бр. 0202492 издадена од СВР — Скопје на име Зумбер Ферат Зумбери, Скопје. (982)

Лична карта рег. бр. 95019, серија бр. 0206419 издадена од СВР — Скопје на име Решат Ибраим Јашар, Скопје. (983)

Лична карта рег. бр. 3809, серија бр. 00006704 издадена од СВР — Скопје на име Илија Диме Јарчевски, Скопје. (984)

Лична карта рег. бр. 71721, серија бр. 0608097 издадена од СВР — Скопје на име Менка Славе Јовчевска, Скопје. (985)

Лична карта рег. бр. 1843, серија бр. 0255116 издадена од СВР — Скопје на име Шакир Сефо Куртишовски, Скопје. (986)

Лична карта рег. бр. 169051, серија бр. 0020605 издадена од СВР — Скопје на име Божа Борис Младеновска, Скопје. (987)

Лична карта рег. бр. 130417, серија бр. 0522402 издадена од СВР — Скопје на име Харум Адем Мехмедовиќ, Скопје. (988)

Лична карта рег. бр. 18197, серија бр. 0594317 издадена од СВР — Скопје на име Усеин Бекир Лиман, Скопје. (989)

Лична карта рег. бр. 2856, серија бр. 0306867 издадена од СВР — Штип на име Димко Ристо Ми-хајлов, Скопје. (990)

Лична карта рег. бр. 104419, серија бр. 0012992 издадена од СВР — Скопје на име Цвета Перо Мицева, Скопје. (991)

Лична карта рег. бр. 144341, серија бр. 0086574 издадена од СВР — Скопје на име Фериз Алија Османи, Скопје. (992)

Лична карта рег. бр. 7135, серија бр. 0347646 из-дадена од СВР — Скопје на име Стојко Иван Пе-шаовски, Скопје. (993)

Лична карта рег. бр. 102693, серија бр. 0260145 издадена од СВР — Скопје на име Тодор Александар Петровски, Скопје. (994)

Лична карта рег. бр. 5559, серија бр. 0581929 издадена од СВР — Скопје на име Владо Столе Ристовски, Скопје. (995)

Лична карта рег. бр. 93397, серија бр. 0610292 издадена од СВР — Скопје на име Милан Божин Секуловски, Скопје. (996)

Лична карта рег. бр. 134036, серија бр. 048771 издадена од СВР — Скопје на име Ангелина Тасе Спировска, Скопје. (997)

Лична карта рег. бр. 100708, серија бр. 0628328 издадена од СВР — Скопје на име Олга Атанас Србова, Скопје. (998)

Лична карта рег. бр. 6633, серија бр. 0617248 издадена од СВР — Скопје на име Трајанка Трајан Стојанова, Скопје. (999)

Лична карта рег. бр. 128129, серија бр. 0511715 издадена од СВР — Скопје на име Слободанка Бранко Стојанова, Скопје. (1000)

Лична карта рег. бр. 14391, серија бр. 0590981 издадена од СВР — Скопје на име Сефедин Џемаил Ајдаровски, Скопје. (1001)

Лична карта рег. бр. 5072, серија бр. 0581311 издадена од СВР — Скопје на име Наса Никола Андоска, Скопје. (1002)

Лична карта рег. бр. 61282, серија бр. 0625813 издадена од СВР — Скопје на име Иљаз Али Бачко, Скопје. (1003)

Лична карта рег. бр. 18815, серија бр. 0594935 издадена од СВР — Скопје на име Неделко Матеја Велковиќ, Скопје. (1004)

Лична карта рег. бр. 2630, серија бр. 0699140 издадена од СВР — Гостивар на име Бранко Исаил Гороски, Скопје. (1005)

Лична карта рег. бр. 5442, серија бр. 0171158 издадена од СВР — Гостивар на име Слободан Иван Георгиевски, Скопје. (1006)

Лична карта рег. бр. 10839, серија бр. 0386849 издадена од СВР — Скопје на име Шукри Џафер Имеров, Скопје. (1007)

Лична карта рег. бр. 133263, серија бр. 133263 издадена од СВР — Скопје на име Цветанка Владимир Ивановиќ, Скопје. (1008)

Лична карта рег. бр. 6304, серија бр. 2599425 издадена од СВР — Н. Пазар на име Селим Смаил Карадан, Скопје. (1009)

Лична карта рег. бр. 46569, серија бр. 0606287 издадена од СВР — Скопје на име Асан Реџеп Мурсел, Скопје. (1010)

Лична карта рег. бр. 4751, серија бр. 0495109 издадена од СВР — Кавадарци на име Иљо Цандо Мукаетов, Скопје. (1011)

Лична карта рег. бр. 14628, серија бр. 0015468 издадена од СВР — Скопје на име Миле Пана Милевски, Скопје. (1012)

Лична карта рег. бр. 8319, серија бр. 0188729 издадена од СВР — Прилеп на име Јандре Георѓи Најдовски, Скопје. (1013)

Лична карта рег. бр. 161228, издадена од СВР — Скопје на име Љуба Милан Пејковска, Скопје. (1014)

Лична карта рег. бр. 5159, серија бр. 0418456 издадена од СВР — Радовиш на име Љубица Марко Петрова, Скопје. (1015)

Лична карта рег. бр. 45720, серија бр. 0604229 издадена од СВР — Скопје на име Никола Крсто Стојановски, Скопје. (1016)

Лична карта рег. бр. 2516, серија бр. 0635026 издадена од СВР — Скопје на име Стево Стојана Стојановски, Скопје. (1017)

Лична карта рег. бр. 22411, серија бр. 0134440 издадена од СВР Ресен на име Владо Боров Солевски, Скопје. (1018)

Лична карта рег. бр. 66150, серија бр. 0655750 издадена од СВР — Скопје на име Илми Шабан Сулејмани, Скопје. (1019)

Лична карта рег. бр. 8114, серија бр. 0331724 издадена од СВР — Т. Велес на име Маца Ангел Трајкова, Скопје. (1020)

Лична карта рег. бр. 96070, серија бр. 0259344 издадена од СВР — Скопје на име Љубица Душан Трајкова, Скопје. (1021)

Лична карта рег. бр. 3201, серија бр. 0582250 издадена од СВР — Скопје на име Панче Трпез Трајковски, Скопје. (1022)

Лична карта рег. бр. 134253, издадена од СВР — Скопје на име Апостол Доде Урумов, Скопје. (1023)

Лична карта рег. бр. 4105, серија бр. 2597215 издадена од СВР — Н. Пазар на име Феким Наил Хаџиќ, Скопје. (1024)

Лична карта рег. бр. 140688, серија бр. 0437965 издадена од СВР — Скопје на име Авуше Селим Шабани, Скопје. (1025)

Лична карта рег. бр. 18505, серија бр. 0204278 издадена од СВР — Врање на име Стојмен Борис Атанасов, Скопје. (1026)

Лична карта рег. бр. 98367, серија бр. 0203439 издадена од СВР — Скопје на име Владо Борис Арсовски, Скопје. (1027)

Лична карта рег. бр. 10313, серија бр. 0586323 издадена од СВР — Скопје на име Асан Абдула Алиовски, Скопје. (1028)

Лична карта рег. бр. 108663, серија бр. 0522899 издадена од СВР — Скопје на име Абдула Хасан Абдуловски, Скопје. (1029)

Лична карта рег. бр. 47466, серија бр. 0629317 издадена од СВР — Скопје на име Круме Георѓи Андонов, Скопје. (1030)

Лична карта рег. бр. 66195, серија бр. 0656115 издадена од СВР — Скопје на име Трајан Никола Анчевски, Скопје. (1031)

Лична карта рег. бр. 6728, серија бр. 0582736 издадена од СВР — Скопје на име Јусуф Исеина Алиевски, Скопје. (1032)

Лична карта рег. бр. 24125, серија бр. 3743650 издадена од СВР — Лебање на име Шабан Ѓута Баитовиќ, Скопје. (1033)

Лична карта рег. бр. 15753, серија бр. 0592273 издадена од СВР — Скопје на име Бислим Мифтар Бислимовски, Скопје. (1034)

Лична карта рег. бр. 110207, серија бр. 0285266 издадена од СВР — Скопје на име Милица Митре Велковска, Скопје. (1035)

Лична карта рег. бр. 5444, серија бр. 0008316 издадена од СВР — Скопје на име Русе Иванов Димитров, Скопје. (1036)

Лична карта рег. бр. 65045, серија бр. 0071716 издадена од СВР — Скопје на име Наџие Дестан Даут, Скопје. (1037)

Лична карта рег. бр. 27122, серија бр. 0093038 издадена од СВР — Битола на име Герман Јован Димовски, Скопје. (1038)

Лична карта рег. бр. 17818, серија бр. 0593938 издадена од СВР — Скопје на име Раде Санде Давчевски, Скопје. (1039)

Лична карта рег. бр. 123203, серија бр. 0512949 издадена од СВР — Скопје на име Славко Стојан Живковски, Скопје. (1040)

Лична карта рег. бр. 119845, серија бр. 0439498 издадена од СВР — Скопје на име Бранко Митре Здравковски, Скопје. (1041)

Лична карта рег. бр. 137321, серија бр. 0452120 издадена од СВР — Скопје на име Вождар Андреја Илиевски, Скопје. (1042)

Лична карта рег. бр. 27754, серија бр. 0023718 издадена од СВР — Скопје на име Пандора Јордан Илиќ, Скопје. (1043)

Лична карта рег. бр. 101851, серија бр. 0234360 издадена од СВР — Скопје на име Фоти Христо Најковски, Скопје. (1044)

Лична карта рег. бр. 100142, серија бр. 0609767 издадена од СВР — Скопје на име Градимир Крсто Јовановиќ, Скопје. (1045)

Лична карта рег. бр. 141322, серија бр. 0770388 издадена од СВР — Скопје на име Борис Ристо Јовчев, Скопје. (1046)

Лична карта рег. бр. 30954, серија бр. 0025108 издадена од СБР — Скопје на име Василка Марко Цветковиќ, Скопје. (1247)

Лична карта рег. бр. 30953, серија бр. 0025107 издадена од СБР — Скопје на име Добрила Жаркова Јевтиќ, Скопје. (1246)

Лична карта рег. бр. 134438, серија бр. 0510459 издадена од СБР — Скопје на име Атанас Димов Јаков, Скопје. (1249)

Лична карта рег. бр. 132627, серија бр. 0470161 издадена од СБР — Скопје на име Евгенија Димитар Корпашева, Скопје. (1250)

Лична карта рег. бр. 25500, серија бр. 0024627 издадена од СБР — Скопје на име Милица Никола Алексова, Скопје. (1251)

Лична карта рег. бр. 97570, серија бр. 0632073 издадена од СБР — Скопје на име Џемаил Акиф Арифовиќ, Скопје. (1252)

Лична карта рег. бр. 54352, серија бр. 0039417 издадена од СБР — Скопје на име Амет Љаџиф Амет, Скопје. (1253)

Лична карта рег. бр. 50269, серија бр. 0041326 издадена од СБР — Скопје на име Бедрија Рамадан Амет, Скопје. (1254)

Лична карта рег. бр. 64235, серија бр. 0070445 издадена од СБР — Скопје на име Салија Реџеп Ариф, Скопје. (1255)

Лична карта рег. бр. 114000, серија бр. 0179385 издадена од СБР — Скопје на име Шефкет Амит Асановски, Скопје. (1256)

Лична карта рег. бр. 36709, серија бр. 0627727 издадена од СБР — Скопје на име Васко Борис Бошковиќ, Скопје. (1257)

Лична карта рег. бр. 76180, серија бр. 0054178 издадена од СБР — Скопје на име Злата Мирче Божинова, Скопје. (1258)

Лична карта рег. бр. 5119, серија бр. 0291033 издадена од СБР — Скопје на име Даница Ратко Госпиќ, Скопје. (1259)

Лична карта рег. бр. 138950, серија бр. 0509686 издадена од СБР — Скопје на име Абдураман Шаип Зендели, Скопје. (1260)

Лична карта рег. бр. 2610, серија бр. 0635120 издадена од СБР — Кр. Паланка на име Милан Манастије Ивановски, Скопје. (1261)

Лична карта рег. бр. 59849, серија бр. 0047266 издадена од СБР — Скопје на име Незир Незир Исеинов, Скопје. (1262)

Лична карта рег. бр. 12017, на име Стојан Петар Јовановски, Скопје. (1263)

Лична карта рег. бр. 98347, серија бр. 0203298 издадена од СБР — Скопје на име Енвер Џемаил Јашар, Скопје. (1264)

Лична карта рег. бр. 3706, серија бр. 0783142 издадена од СБР — Скопје на име Шабан Сејфула Јусуф, Скопје. (1265)

Лична карта рег. бр. 100453, серија бр. 0611862 издадена од СБР — Скопје на име Благоја Ристо Костовски, Скопје. (1266)

Лична карта рег. бр. 134742, серија бр. 0512271 издадена од СБР — Скопје на име Антонета Спасе Милушева, Скопје. (1267)

Лична карта рег. бр. 15350, серија бр. 0591870 издадена од СБР — Скопје на име Тонче Боцев Николов, Скопје. (1268)

Лична карта рег. бр. 89363, серија бр. 0628731 издадена од СБР — Скопје на име Ајрула Ебила Нуиши, Скопје. (1269)

Лична карта рег. бр. 87949, серија бр. 0623971 издадена од СБР — Скопје на име Благоја Крсто Поптоловски, Скопје. (1270)

Лична карта рег. бр. 14706, серија бр. 0591216 издадена од СБР — Скопје на име Јорданка Марко Петковска, Скопје. (1271)

Лична карта рег. бр. 88073, серија бр. 06200 издадена од СБР — Скопје на име Надира Суло Реџеп, Скопје. (1272)

Лична карта рег. бр. 16247, серија бр. 0592767 издадена од СБР — Скопје на име Љуба Митрова Смокова, Скопје. (1273)

Лична карта рег. бр. 3991, серија бр. 5159506 издадена од СБР — Скопје на име Бајрамка Сулејман Тахировиќ, Скопје. (1274)

Лична карта рег. бр. 60961, серија бр. 0047772 издадена од СБР — Скопје на име Димче Таше Шоревски, Скопје. (1275)

Лична карта рег. бр. 34752, серија бр. 0022889 издадена од СБР — Скопје на име Кирил Димитар Андоновски, Скопје. (1276)

Лична карта рег. бр. 140545, серија бр. 0437168 издадена од СБР — Скопје на име Ганчо Митре Арсовски, Скопје. (1277)

Лична карта рег. бр. 338, серија бр. 0368348 издадена од СБР — Т. Велес на име Милан Велин Богдановски, Скопје. (1278)

Лична карта рег. бр. 888, серија бр. 0073509 издадена од СБР — Битола на име Петар Стојче Бошевски, Скопје. (1279)

Лична карта рег. бр. 151389, серија бр. 0168695 издадена од СБР — Скопје на име Љубица Славемир Богданова, Скопје. (1280)

Лична карта рег. бр. 6917, серија бр. 0582927 издадена од СБР — Скопје на име Савка Симо Букашинова, Скопје. (1281)

Лична карта рег. бр. 24129, серија бр. 0070976 издадена од СБР — Скопје на име Ефтим Глигор Глигоров, Скопје. (1282)

Лична карта рег. бр. 4203, серија бр. 1824384 издадена од СБР — Бујановац на име Кадри Неџиб Идовиќ, Скопје. (1283)

Лична карта рег. бр. 1795, серија бр. 3493905 издадена од СБР — Сурдулица на име Митра Стоица Јовеска, Скопје. (1284)

Лична карта рег. бр. 139820, серија бр. 0514278 издадена од СБР — Скопје на име Асиба Амет Камилова, Скопје. (1285)

Лична карта рег. бр. 7764, серија бр. 0584274 издадена од СБР — Скопје на име Ангелина Душан Кастелани, Скопје. (1286)

Лична карта рег. бр. 33127, серија бр. 0021266 издадена од СБР — Скопје на име Даница Иван Калаџиева, Скопје. (1287)

Лична карта рег. бр. 152116, издадена од СБР — Скопје на име Благона Петре Крстевска, Скопје. (1288)

Лична карта рег. бр. 134390, серија бр. 0510045 издадена од СБР — Скопје на име Миле Владе Марковски, Скопје. (1289)

Лична карта рег. бр. 4105, серија бр. 1824461 издадена од СБР — Бујановац на име Камил Бајрам Макутовиќ, Скопје. (1290)

Лична карта рег. бр. 19174, серија бр. 3021310 издадена од СБР — Власотинце на име Смиљка Тихомир Милошевиќ, Скопје. (1291)

Лична карта рег. бр. 153576, издадена од СБР — Скопје на име Дутко Боризов Николовски, Скопје. (1292)

Лична карта рег. бр. 5957, серија бр. 0581804 издадена од СБР — Скопје на име Алим Селим Османов, Скопје. (1293)

Лична карта рег. бр. 127625, серија бр. 0488434 издадена од СБР — Скопје на име Богдана Стојан Ричкова, Скопје. (1294)

Лична карта рег. бр. 18356, серија бр. 0020137 издадена од СБР — Скопје на име Цвета Гиро Стефановска, Скопје. (1295)

Лична карта рег. бр. 1372, серија бр. 4462030 издадена од СБР — Клина на име Џима Реџеп Таири, Скопје. (1296)

Лична карта рег. бр. 106984, серија бр. 0251492 издадена од СБР — Скопје на име Јован Миленко Танасијевиќ, Скопје. (1297)

Лична карта рег. бр. 98593, серија бр. 0204376 издадена од СБР — Скопје на име Душан Драган Такевски, Скопје. (1298)

Лична карта рег. бр. 91567, серија бр. 0629735 издадена од СБР — Скопје на име Стеван Иван Трајковски, Скопје. (1299)

Лична карта рег. бр. 14314, серија бр. 0882211 издадена од СБР — Скопје на име Радован Милан Цуцин, Скопје. (1300)

Лична карта рег. бр. 95971, серија бр. 0258697 издадена од СБР — Скопје на име Костадин Никола Арсов, Скопје. (1301)

Лична карта рег. бр. 96253, серија бр. 0607311 издадена од СБР — Скопје на име Живко Велко Груевски, Скопје. (1302)

Лична карта рег. бр. 27998, серија бр. 0024101 издадена од СБР — Скопје на име Стојка Перо Галиќ, Скопје. (1303)

Лична карта рег. бр. 124505, серија бр. 0438609 издадена од СБР — Скопје на име Флора Вангел Димитрова, Скопје. (1304)

Лична карта рег. бр. 59777, серија бр. 0046596 издадена од СБР — Скопје на име Фаик Амза Исмаил, Скопје. (1305)

Лична карта рег. бр. 144208, серија бр. 0086306 издадена од СБР — Скопје на име Благоја Спасо Јанковски, Скопје. (1306)

Лична карта рег. бр. 64003, серија бр. 0070175 издадена од СБР — Скопје на име Јунуз Беџет Јусуф, Скопје. (1307)

Лична карта рег. бр. 48800, серија бр. 0610418 издадена од СБР — Скопје на име Шехида Муса Кријештарац, Скопје. (1308)

Лична карта рег. бр. 70195, серија бр. 0621730 издадена од СБР — Скопје на име Евдокија Миле Костова, Скопје. (1309)

Лична карта рег. бр. 120495, серија бр. 0769773 издадена од СБР — Скопје на име Софија Петре Љуровска, Скопје. (1310)

Лична карта рег. бр. 90576, серија бр. 0612135 издадена од СБР — Скопје на име Салије Исеин Мустафа, Скопје. (1311)

Лична карта рег. бр. 5044, серија бр. 0293342 издадена од СБР — Штип на име Стефка Андон Петрова, Скопје. (1312)

Лична карта рег. бр. 30315, серија бр. 0029169 издадена од СБР — Скопје на име Елица Круме Петровска, Скопје. (1313)

Лична карта рег. бр. 64187, серија бр. 0070223 издадена од СБР — Скопје на име Никола Димитар Пешев, Скопје. (1314)

Лична карта рег. бр. 452, серија бр. 4112751 издадена од СБР — Липјан на име Тафил Беџет Реџеп, Скопје. (1315)

Лична карта рег. бр. 168736, на име Џевахира Бајро Рашиќ, Скопје. (1316)

Лична карта рег. бр. 122320, серија бр. 0470222 издадена од СБР — Скопје на име Александар Милан Русовски, Скопје. (1317)

Лична карта рег. бр. 133296, серија бр. 0522447 издадена од СБР — Скопје на име Ангел Марко Серечи, Скопје. (1318)

Лична карта рег. бр. 130486, серија бр. 0522839 издадена од СБР — Скопје на име Бејзат Усеин Селим, Скопје. (1319)

Лична карта рег. бр. 128594, серија бр. 0514033 издадена од СБР — Скопје на име Македонка Боне Стефанова, Скопје. (1320)

Лична карта рег. бр. 2452, серија бр. 0579434 издадена од СБР — Скопје на име Васил Стојчев Трајковски, Скопје. (1321)

Лична карта рег. бр. 29557, серија бр. 0025633 издадена од СБР — Скопје на име Димитрија Јован Трпковски, Скопје. (1322)

Лична карта рег. бр. 10335, серија бр. 2154491 издадена од СБР — Скопје на име Фехима Захита Халиловиќ, Скопје. (1323)

Лична карта рег. бр. 94700, серија бр. 0204214 издадена од СБР — Скопје на име Јордан Веле Шемкоски, Скопје. (1324)

Лична карта рег. бр. 5905, серија бр. 0615366 издадена од СБР — Скопје на име Реџеп Азиз Шемши, Скопје. (1325)

Лична карта рег. бр. 3029, серија бр. 0175541 издадена од СБР — Тетово на име Ристо Спасо Ангелковски, Скопје. (1376)

Лична карта рег. бр. 111992, серија бр. 0486123 издадена од СБР — Скопје на име Осман Бајрам Абазовски, Скопје. (1377)

Лична карта рег. бр. 66387, серија бр. 0656608 издадена од СБР — Скопје на име Екрем Амел Асан, Скопје. (1378)

Лична карта рег. бр. 95845, серија бр. 0257857 издадена од СБР — Скопје на име Даут Кео Адема-гик, Скопје. (1379)

Лична карта рег. бр. 143452, серија бр. 0180443 издадена од СБР — Скопје на име Еленица Глигор Арсова, Скопје. (1380)

Лична карта рег. бр. 97496, серија бр. 0626117 издадена од СБР — Скопје на име Петранка Димитар Бојкова, Скопје. (1381)

Лична карта рег. бр. 3691, серија бр. 0248203 издадена од СБР — Крушево на име Нашку Стерјо Баждавела, Скопје. (1382)

Лична карта рег. бр. 129182, серија бр. 0518499 издадена од СБР — Скопје на име Трајан Јордан Блажевски, Скопје. (1383)

Лична карта рег. бр. 1100, серија бр. 0460712 издадена од СБР — Куманово на име Борис Митре Величковски, Скопје. (1384)

Лична карта рег. бр. 95287, серија бр. 0254203 издадена од СБР — Скопје на име Магбер Бајрам Демир, Скопје. (1385)

Лична карта рег. бр. 12198, серија бр. 0588208 издадена од СБР — Скопје на име Диме Крало Димитриев, Скопје. (1386)

Лична карта рег. бр. 693, серија бр. 0577502 издадена од СБР — Скопје на име Аким Мурсел Зиберовски, Скопје. (1387)

Лична карта рег. бр. 160633, серија бр. 0168019 издадена од СБР — Скопје на име Јашар Рамиз Јашар, Скопје. (1388)

Лична карта рег. бр. 134521, серија бр. 0511146 издадена од СБР Скопје на име Зора Јосип Караман, Скопје. (1389)

Лична карта рег. бр. 89474, серија бр. 0629778 издадена од СБР — Скопје на име Војо Спиро Кузмановски, Скопје. (1390)

Лична карта рег. бр. 634, серија бр. 620794 издадена од СБР — Куманово на име Беџет Муртез Муслија, Скопје. (1391)

Лична карта рег. бр. 124472, серија бр. 0438579 издадена од СБР — Скопје на име Саве Маноил Макајлов, Скопје. (1392)

КОНКУРСИ

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЖЕЛЕЗНИЧКОТО ТРАНСПОРТНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

распишува

К О Н К У Р С

за именување директор на Железничкото транспортно претпријатие — Скопје

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:

1. да имаат завршено технички (сообраќајна, машинска, градежна, електро-струка), или економски факултет, положен стручен испит и работен стаж од најмалку 10 години, од кој најмалку 5 години на раководни работни места;
2. да имаат висока стручна спрема во една од гранките на железничката служба, со најмалку 21 година работен стаж во железничка служба;
3. да имаат висока стручна спрема во техничката (сообраќајна, машинска, градежна, електро-

струка) или економска струка и најмалку 20 години работен стаж, од кој најмалку 5 години на раководни работни места во железничка служба.

Пријавите за конкурс треба да содржат кратка биографија за досегашната работа и докази за стручна спрема и работен стаж.

Личен доход според Правилникот за расподелба на личните доходи на работниците на администрацијата на ЖТП — Скопје.

На избраниот кандидат, кој нема стан во Скопје, истиот ќе биде обезбеден.

Пријавите да се праќаат на адреса: Железничко транспортно претпријатие — Скопје за Конкурсна комисија за именување директор.

Конкурсот ќе биде отворен 30 дена од денот кога ќе биде објавен во „Службениот лист на СФРЈ“. Важи датата на прием во ЖТП Скопје, односно жигот на поштата доколку пријавата биде испратена со препорачено писмо. (1134)

СОВЕТОТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

I. ЗА ФАКУЛТЕТСКИ НАСТАВНИЦИ:

- ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА, еден наставник (редовен, вонреден професор, виши предавач, доцент или предавач);
- ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА, еден наставник (редовен, вонреден професор, виши предавач, доцент или предавач);
- ОСНОВИ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ НАУКИ, еден хонорарен наставник (редовен, вонреден професор, виши предавач, доцент или предавач).

II. ЗА ФАКУЛТЕТСКИ СОРАБОТНИЦИ:

- Седум асистенти по предмет Хирургија;
- Седум асистенти по предмет Интерна медицина;
- Двајца асистенти по предмет Патолошка анатомија;
- Еден асистент по предмет Инфективни болести;
- Еден асистент по предмет Ортопедија;
- Еден асистент по предмет Дерматовенерологија;
- Еден асистент по предмет Гинекологија и акушерство;
- Еден асистент по предмет Микробиологија;
- Еден асистент по предмет Неуропсихијатрија;
- Еден асистент по предмет Фармакологија;
- Двајца асистенти по предмет Биохемија со медицинска хемија;
- Еден стручен соработник по предмет Хирургија.

Кандидатите под точка I и II со пријавата таксирана со 50 динари таксена марка треба да подне-

сат потребни документи за избор во соодветно звање по чл. 181, 182, 183, 184, 185, 186 од Статутот на Медицинскиот факултет во Скопје. Во колку е во работен однос треба да приложи и потврда од установата за согласност да може да конкурира.

Овој конкурс трае 15 дена по објавувањето на конкурсот.

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на Медицинскиот факултет — Скопје. (1136)

Конкурсна комисија за засновување и раскинување на работните односи при Републичкиот завод за здравствена заштита — Скопје

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на работните места:

1. Лекар на специјализација по медицина на трудот;
2. Лекар на специјализација по микробиологија со паразитологија.

УСЛОВИ:

- завршен медицински факултет,
- да има најмалку 3 години работен стаж,
- да има положен стручен испит,
- да познава еден од странските јазици.

Личниот доход се одредува според мерилата на Правилникот за расподелба на личните доходи на заводот.

Молбите со потребната документација се поднесуваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот. (1137)

Конкурсна комисија за распишување и спроведување конкурси за именување на директори при Општинското собрание — Куманово

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место управител на УСФ во Управата за уредување на градско изградено и неизградено земјиште — Куманово

У С Л О В И 1. Градежен инженер со две години пракса на раководно работно место;

2. Градежен техничар со над десет години пракса на раководно работно место.

Конкурсот ќе трае 15 дена по објавувањето.

Молбите се доставуваат до Установата со 50 динари таксена марка и кратка биографија.

Личен доход по правилникот на Установата. (1138)

СОДРЖИНА

	Страна
343 Уредба за условите и начинот на користење на патничките автомобили во општествена сопственост за службени потреби на републичките државни органи — — —	841
344 Уредба за образување Совет за иселенички прашања на Извршниот совет — — —	842